

Службен весник

на Република Македонија

Број 154

20 август 2018, понеделник

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2848. Одлука за доделување средства за академски универзитетски студии од втор циклус „Габриела Коневска Трајковска“ од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ во странство за административни државни службеници, за академската 2018/2019 година	2	2853. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци.....	5
2849. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за јавна безбедност.....	4	2854. Решение за утврдување престанок на мандатот на членовите на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Гевгелија.....	5
2850. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип	4	2855. Решение за утврдување престанок на мандатот на членовите на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница-Гевгелија.....	6
2851. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Македонски Брод.....	4	2856. Програма за изменување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2018 година	6
2852. Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија – Скопје	5	2857. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел	6
		2858. Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на општинските изборни комисии	7
		2859. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	9
		Огласен дел	1-68

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2848.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14.8.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА АКАДЕМСКИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС „ГАБРИЕЛА КОНЕВСКА ТРАЈКОВСКА“ ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО, ЕКОНОМИЈАТА И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ ВО СТРАНСТВО ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ, ЗА АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука Влада на Република Македонија, доделува средства во висина од 3.000.000,00 денари за финансирање на академски универзитетски студии од втор циклус во странство од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ за академската 2018/2019 година за административни државни службеници во рамките на средствата предвидени со Буџетот на Република Македонија за Владата на Република Македонија, раздел – 04009, потпрограма 20 – Секретаријат за европски прашања, расходно konto 464 – разни трансфери.

Член 2

Оваа одлука се однесува на академски универзитетски студии од втор циклус од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ на универзитети во странство, при што предност ќе се даде на кандидатите:

- кои немаат обезбедени финансиски средства за покривање на студиите во наведените области по друг основ, чии одобрени апликации за упис се од факултети кои се повисоко рангирани согласно Шангајската листа, како и на кандидатите со висок просечен успех на студиите и кандидатите со завршени академски универзитетски студии од прв циклус на високо рангираните универзитети согласно националното рангирање, или

- кои немаат обезбедени финансиски средства за покривање на студиите од наведените области по друг основ и се запишани на академски универзитетски студии од втор циклус од областа на Европската унија на Колеџот на Европа од Бриџ, Белгија или Колеџот на

Европа од Натолин, Полска, во склад со склучените Меморандуми за соработка меѓу Секретаријатот за европски прашања и овие високообразовни институции.

Член 3

Средствата од член 1 од оваа одлука, се доделуваат за обезбедување на трошоците за школарина, сместување, исхрана и патни трошоци до дестинацијата на студирање и враќање назад.

Средствата се доделуваат за академски универзитетски студии од втор циклус кои траат една академска година (до 12 месеци), на високообразовни институции во странство, со соодветна програма на академски универзитетски студии од втор циклус од областите наведени во член 2 од оваа одлука.

Член 4

Изборот на кандидати за доделување на средствата од член 1 од оваа одлука се врши по пат на конкурс кој ќе се објави во третиот квартал од 2018 година.

Член 5

Кандидатот/ката за доделување средствата од член 1 од оваа одлука треба да ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин/ка на Република Македонија;
- да е административен/на државен/на службеник/чка;
- да поседува универзитетска диплома за завршено соодветно високо образование и уверение за положени испити, со стекнати најмалку 240 ЕКТС, ниво VIA според Националната рамка на високообразовните квалификации, односно VII/1 според поранешните степени;
- да потврди дека одлично го владее англискиот јазик (TOEFL, IELTS), или да приложи друг релевантен доказ дека еден дел од своето образование го завршил/а на англиски јазик или долгогодишно го користел/а англискиот јазик по основ на привремено жителство или подолг престој во одредена странска држава и други релевантни фактори за познавање на јазикот. Познавањето на други странски јазици од земјите членки на ЕУ ќе се смета за предност;
- да достави потврда од универзитетот каде се запишува како доказ дека ги исполнува условите за упис на соодветниот факултет и дека е примен/а на соодветна програма за која аплицирал/а, за академски универзитетски студии од втор циклус кои траат една академска година (до 12 месеци) во областите наведени во член 2 од оваа одлука;
- да достави целосна документација во пријавата по конкурсот од член 4 од оваа одлука, и тоа: пополнет образец за пријавување, биографија на македонски и на англиски јазик, линк до програмата на студирање, од

носно список на предмети содржани во студиите, релевантна потврда за владеење на англискиот јазик, универзитетска диплома за завршено соодветно високо образование со уверение за положени испити, решение за работно место, потврда, комуникација или документ за прием на апликацијата на студиите и мотивациско писмо на македонски и на англиски јазик.

За пријавување на конкурсот од член 4 од оваа одлука се користи образец објавен на официјалната интернет страница на Секретаријатот за европски прашања.

Член 6

Нема да бидат разгледувани пријавите на кандидатите кои:

- доставиле нецелосна документација;
- доставиле пријава по истекот на крајниот рок за пријавување на конкурсот;
- не се административни државни службеници;
- веќе се запишани и/или следат академски универзитетски студии од втор циклус од областа на ЕУ во странство ;
- веќе завршиле едни академски универзитетски студии од втор циклус во Република Македонија или во странство и бараат стипендија за втори академски универзитетски студии од втор циклус, или
- започнале постапка за запишување или се запишале на академски универзитетски студии од втор циклус од областа на ЕУ во странство, кои траат подолго од 12 месеци.

Член 7

Давателот на стипендијата, во смисла на член 3 од оваа одлука се обврзува да ги покрие трошоците, во висина од најмногу 20.000,00 евра во денарска противвредност.

Трошоците кои го надминуваат износот и описот наведен во став 1 на овој член ќе бидат на товар на корисникот на стипендијата.

Член 8

Конкурсот за прибирање пријави од заинтересираните кандидати за доделување средствата од член 1 од оваа одлука го распишува Секретаријатот за европски прашања.

Конкурсот се објавува во два најтиражни весника од дневниот печат, од кои во еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот и во најмалку еден електронски медиум, и трае 15 дена од денот на неговото објавување.

Доколку по објавениот конкурс не може да се изврши избор на соодветни кандидати, истиот ќе се поништи, и во рок од два дена од поништувањето на конкурсот, повторно ќе се објави нов конкурс.

Член 9

За спроведување на конкурсот и изборот на кандидатите, Секретаријатот за европски прашања формира Комисија.

Комисијата е составена од пет члена: Претседател на Комисијата од Секретаријатот за европски прашања, и по еден член од Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија, Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор, Министерството за образование и наука и Министерството за надворешни работи.

Секој член на Комисијата од став 2 на овој член, има свој заменик.

Во Комисијата од став 2 на овој член, може да учествуваат со право на глас и претставници од Колеџот на Европа во Бриж, Белгија или Колеџот на Европа во НАТОлин, Полска, ако има пристигнати апликации за академски универзитетски студии од втор циклус на Колеџот на Европа во Бриж, Белгија или Колеџот на Европа во НАТОлин, Полска.

За стручно организационите работи на Комисијата се грижи секретар и заменик на секретарот на Комисијата, кои се определуваат од редот на вработените во Секретаријатот за европски прашања.

Член 10

Комисијата од членот 9 став 1 од оваа одлука, по завршување на конкурсот и приемот на пристигнатите пријави, пристапува кон:

- разгледување на пристигнатите пријави;
- евалуација на пристигнатите пријави;
- спроведува интервју со кандидатите кои аплицирале за користење средства од член 1 од оваа одлука, а кои ги исполнуваат условите од член 5 став 1 од оваа одлука;
- врши оценување и рангирање на кандидатите согласно принципот за обезбедување квалитет и стручност, водејќи грижа за соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во Република Македонија;
- доставува ранг листа на кандидатите до Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, врз основа на која тој донесува одлука за извршен избор на стипендисти.

Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, ја известува Владата на Република Македонија за извршениот избор.

За извршениот избор на кандидати се известуваат сите кандидати коишто се пријавиле на конкурсот во рок од осум дена од денот на извршениот избор.

Член 11

Секретаријатот за европски прашања ги презема неопходните активности за извршување на плаќањето на доделените средства на избраните кандидати на универзитетите во странство.

Член 12

Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања склучува договор со избраните кандидати, со кој тие се обврзуваат да бидат работно ангажирани во органите на државната управа во период од 3 (три) години од завршувањето на академските универзитетски студии од втор циклус.

Со договорот од став 1 на овој член, ќе бидат детално уредени правата и обврските на Владата на Република Македонија и на корисниците на стипендиите за доделената стипендија.

Член 13

Секретаријатот за европски прашања еднаш годишно ќе ја информира Владата на Република Македонија за корисниците на стипендиите кои ги завршиле академските универзитетски студии од втор циклус.

Член 14

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7501/1 Претседател на Владата
14 август 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2849.

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/2006, 6/2009, 145/2012, 41/2014, 33/2015, 31/2016, 106/2016, 120/2016, 21/2018 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14 август 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ

1. Лазо Велковски се разрешува од должноста директор на Бирото за јавна безбедност, орган во состав на Министерството за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 7922/1 Претседател на Владата
14 август 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2850.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 51/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14 август 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ПРОБИШТИП

1. Атинка Барлјамнова Стојчевска се разрешува од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип.

2. За членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип се именуваат:

- Надица Анчевска
- Елизабета Арирнова.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 7924/1 Претседател на Владата
14 август 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2851.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 51/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14 август 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА МАКЕДОНСКИ БРОД

1. Давор Миноси се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Македонски Брод, поради постоење состојба на судир на интереси.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 7926/1 14 август 2018 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, с.р.
--	---

2852.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14 август 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА – СКОПЈЕ

1. Башким Османи се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија – Скопје, поради постоење состојба на судир на интереси.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 7927/1 14 август 2018 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, с.р.
--	---

2853.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 51/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14 август 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КАВАДАРЦИ

1. Дафинка Петрова се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 7928/1 14 август 2018 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, с.р.
--	---

2854.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14 август 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА МАНДА-
ТОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР
- ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ГЕВГЕЛИЈА

1. Се утврдува престанок на мандатот на членовите на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Гевгелија, поради спојување на ЈЗУ Здравствен дом-Гевгелија и ЈЗУ Општа болница Гевгелија во ЈЗУ општа болница со проширена дејност-Гевгелија и тоа на:

- Александар Јакофовски
- Петар Бојков
- Ристо Картов.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 7929/1 Претседател на Владата
14 август 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2855.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14 август 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТ-
СТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА
БОЛНИЦА - ГЕВГЕЛИЈА

1. Се утврдува престанок на мандатот на членовите на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница – Гевгелија, поради спојување на ЈЗУ Здравствен дом-Гевгелија и ЈЗУ Општа болница Гевгелија во ЈЗУ општа болница со проширена дејност-Гевгелија и тоа на:

- Велика Димитрова
- Јани Итев
- Лазар Митров.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 7930/1 Претседател на Владата
14 август 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2856.

Врз основа на член 32 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.196/17) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.8.2018 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБ-
ЈЕКТИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА ЗА 2018 ГОДИНА

1. Во Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/18), во дел I, став 3 во алинејата 7, зборовите: „с. Горобинци“ се заменуваат со зборовите: „с. Ерцелија“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7277/1 Претседател на Владата
14 август 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2857.

Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18), постапувајќи по барањето на Мултиетничкиот синдикат на образование на Република Македонија го донесе следното:

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО
ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на Мултиетнички синдикат на образование на Република Македонија (скратен назив “МЕСО,”) на ниво на гранка, односно оддел „Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација“.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Мултиетничкиот синдикат на образование на Република Македонија, со седиште на ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 А, Скопје, на ден 25.4.2018 година до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисијата) поднесе барање бр. 08-5437/1 за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел „Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација“.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 26.7.2018 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот за работните односи и даде Предлог бр. 08-5437/4 за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел „Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација“ согласно Националната класификација на дејности Рев.2 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/08 и 4/13).

Согласно Предлогот на Комисијата, вкупниот број на вработени во одделот „Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација“ согласно податоците од Државниот завод за статистика на Република Македонија, Соопштение за активно население во Република Македонија 2.1.18.05 од 16.3.2018 година, Вработени според секторите на дејност и видот на сопственост на деловните субјекти, 2017, под графата друга сопственост, изнесува 10 523 вработени. Согласно приложените списоци на Мултиетничкиот синдикат на образование на Република Македонија, бројот на членови кои плаќаат членарина во одделот „Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација“ изнесува 4267 вработени, од кои сите вработени во АД „ЕЛЕМ“, односно јавниот сектор на одделот или во проценти 40,54%.

Во согласност со горенаведеното се одлучи како и во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр.08-5437/5

3 август 2018 година
Скопје

Министер,
Мила Царовска, с.р.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

2858.

Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и (2) од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18 и 138/18), Државната изборна комисија на седницата одржана на 17.08.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

I. Во одлуките за формирање на општинските изборни комисиии, број 08-1304/1 од 28.04.2016 година, објавени во „Службен весник на Република Македонија“, број 84 од 30 април 2016 година, број 08-1304/3, 6.5.2016 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 89 од 9.5.2016 година, број 08-1304/5 од 10.05.2016 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 92 од 11.5.2017 година, број 08-2788/1 од 28.10.2016 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 198 од 29.10.2016 година, број 08-2788/3 од 3.11.2016 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 201 од 4.11.2016 година, број 08-2788/5 од 09.11.2016 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 203 од 10.11.2016 година, број 08-2788/7 од 14.11.2016 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 204 од 14.11.2016 година, број 08-2788/9 од 22.11.2016 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 207 од 22.11.2016 година, број 08-2788/11 од 28.11.2016 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 210 од 28.11.2016 година, број 08-2788/13 од 8.12.2016 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 08-2788/13 од 8.12.2016 година, број 08-1608/1 од 18.8.2017 го-

дина, објавена во Службен весник на Република Македонија број 113 од 18.08.2017 година, број 08-1608/3 од 22.08.2017 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 116 од 23.8.2017 година, број 08-1608/5 од 30.08.2017 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 120 од 1.9.2017 година, број 08-1608/7 од 6.9.2017 година објавена во Службен весник на Република Македонија број 124 од 07.09.2017 година, број 08-1608/9 од 13.09.2017 година објавена во Службен весник на Република Македонија број 127 од 13.09.2017 година, број 08-1608/11 од 20.9.2017 година објавена во Службен весник на Република Македонија број 132 од 20.09.2017 година, број 08-1608/13 од 04.10.2017 година објавена во Службен весник на Република Македонија број 142 од 05.10.2017 година, број 08-1608/15 од 10.10.2017 година објавена во Службен весник на Република Македонија број 145 од 12.10.2017 година, одлука број 08-1608/17 од 11.10.2017 година објавена во Службен весник на Република Македонија број 145 од 12.10.2017 година и Заклучок број 08-1608/19 од 27.10.2017 година објавен во Службен весник на Република Македонија број 154 од 1.11.2017 година, Државната изборна комисија решавајќи по поднесените барања за неприфаќање за извршување на должноста претседател, заменик претседател, член или заменик член во општинските изборни комисии поради здравствени или семејни причини, ги изврши следните измени и дополнувања:

1. Во составот на Општинска изборна комисија ЛОЗОВО, членот ДРАГАН ЃОРГИЕВ вработен во Министерство за внатрешни работи СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира ЈОРДАНЧЕ ПЕТКОВ, вработен во Агенција за поддршка и развој на земјоделството Битола

2. Во составот на Општинската изборна комисија ЦЕНТАР, членот МАКЕДОНКА ТРПЕСКА вработена во Министерството за животна средина, просторно планирање и води СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира МАЈА БЛАЖЕВ вработена во Комисија за заштита од конкуренција

3. Во составот на Општинската изборна комисија БИТОЛА, претседателот ЗОРАН НАСЕВ вработен во Општина Битола СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов претседател се избира ЃУРО ИЛИЌ вработен во Општина Битола

4. Во составот на Општинската изборна комисија КРИВОГАШТАНИ заменик членот ВЛАДО ДЕСПОТОСКИ вработен во Општина Кривогаштани СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира ГОРАНЧО ТОМЕВСКИ вработен во Агенција за поддршка и развој на земјоделството Битола

5. Во составот на Општинската изборна комисија РЕСЕН, членот КИРЕ КИТЕВСКИ вработен во Општина Ресен СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира МИТКО СТОЈАНОВ вработен во Министерство за финансии Царинска управа

6. Во составот на Општинската изборна комисија ПРИЛЕП, заменик членот МАРИЈА ГУДЕСКА вработена во Генерален секретаријат на Влада на РМ СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира АНАСТАСИЈА ИЛИЕСКА вработена во Претседател на Република Македонија

7. Во составот на Општинската изборна комисија БОГДАНЦИ, заменик претседателот АЛЕКСАНДАР ДАНАИЛОВ вработен во Министерство за финансии Биро за јавни набавки Скопје СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик претседател се избира АЦО ОЛУМЧЕВ вработен во Министерство за финансии Царинска управа

8. Во составот на Општинската изборна комисија СТРУМИЦА, членот СЛОБОДАН КОСЕВ вработен во Општина Струмица СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира МИТКО ДИМИТРИЕВ вработен во Општина Ново Село

9. Во составот на Општинската изборна комисија МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА, членот ЗОРАНЧО КАРАЃОЗОВ

вработен во Општина Македонски Брод СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира ТОДЕ МАРИНКОВСКИ вработен во Општина Македонска Каменица

10. Во составот на Општинската изборна комисија ВЕВЧАНИ, членот ДАНИЕЛА МУКОСКА (САВЕСКА) вработена во Министерство за финансии СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира АЛЕКСАНДРА ВЛАЈНКИ-НОВСКА вработена во Фонд за пензиско и инвалидско осигурување

Заменик членот САЊА УГРИНОВСКА СПАСЕ-НОВСКА вработена во Собрание на Република Македонија СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира ЈАСМИНА ЃОРГИЕВСКА вработена во Општина Вевчани

11. Во составот на Општинската изборна комисија ПЕХЧЕВО, заменик членот РАДИЦА КАШИРСКА РУНТЕВСКА вработена во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира СВЕТЛАНА СТАМБОЛИСКА вработена во Општина Пехчево

12. Во составот на Општинската изборна комисија АРАЧИНОВО, членот ЈУЛИЈАНА БИЛКОВА вработена во Град Скопје СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира **ВИОЛЕТА ШАМБАР** вработена во Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка

13. Во Општинската изборна комисија **ЧЕШИ-НОВО-ОБЛЕШЕВО**, заменик членот **БОРЧЕ САНДЕВ** вработен во Општина Чешиново-Облешево **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов заменик член се избира **ДЕЈАНЧО САНДЕВ** вработен во Министерство за финансии Управа за финансиско разузнавање

14. Во Општинската изборна комисија **ВАЛАНДОВО**, членот **ВЛАДИМИР ПАВЛОВСКИ** вработен во Општина Валандово **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов член се избира **ЉУБЕН СТОЈАНОВСКИ** вработен во Министерство за финансии Царинска управа

15. Во Општинската изборна комисија **КАР-БИНЦИ**, заменик претседателот **СЛАВЈАНКА СТОЈАНОВСКА** вработена во Дирекција за технолошки индустриски развојни зони **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов заменик претседател се избира **ЉУБИНКА РУНЧЕВА** вработена во Министерство за финансии Управа за јавни приходи

16. Во Општинската изборна комисија **НОВАЦИ**, членот **ИЛИЈА СРБИНОВСКИ** вработен во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов член се избира **ОЛИВЕР НИКОЛОСКИ** вработен во Министерство за информатичко општество и администрација

17. Во Општинската изборна комисија **НЕГОТИНО**, членот **ЈОВЧЕ ПЕТКОВ** вработен во Министерство за информатичко општество и администрација **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов член се избира **ЉУПЧО ГРУЈЕВСКИ** вработен во Фонд за пензиско и инвалидско осигурување

18. Во Општинската изборна комисија **ШТИП**, заменик членот **НАДА НАЦИНСКА** вработена во Општина Штип **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов заменик член се избира **ТАЃА КИРОСКА** вработена во Министерство за животна средина и просторно планирање

19. Во Општинската изборна комисија **ПЕТРОВЕЦ**, членот **МАРИЈА ПЕТРУШЕВСКА** вработена во Секретаријат за европски прашања **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов член се избира **МИРЈАНА МИЦЕВСКА** вработена во Министерство за финансии Управа за финансиско разузнавање.

Членот **ФИКРЕТ ЕМИНИ** вработен во Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов член се избира **БЕРАТ ЕМИНИ** вработен во Министерство за финансии Државен девизен инспекторат.

20. Во Општинската изборна комисија **КРАТОВО**, заменик членот **КРИСТИНА ПЕТРОВСКА** вработена во Општина Кратово **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов заменик член се избира **ЛИДИЈА МИТАШЕВСКА** вработена во Министерство за труд и социјална политика.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, и на интернет страницата на Државна изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано за член на општинската изборна комисија може да поднесе барање за изземање до Државна изборна комисија, во рок од 48 часа од денот на нејзино објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Доставување на барање за изземање по пошта не е дозволено.

Бр. 08-1589/1
17 август 2018 година
Скопје

Државна изборна комисија
Претседател,
Оливер Деркоски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2859.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 24, став 1, точка 1, алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 96/2018), член 28 од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12,

93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати (“Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 20.8.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	33,499
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	35,079
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	34,042
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	33,312
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	26,721

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што :

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	71,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	72,50
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	63,00
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	51,50

г) Мазут

		ден/кг
- М-1 НС	до	33,053

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	70,50	70,00	69,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	72,00	71,50	71,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	62,50	62,00	61,50
Е Л -1 - ЕК-СТРА ЛЕСНО 1	51,00	50,50	50,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,080
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,030
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,040
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,890

б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,300

в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,300

г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	22,000
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	21,692
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	15,318
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	6,292
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 21.08.2018 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

УПШ Бр. 02-1651/1

20 август 2018 година

Скопје

Заменик претседател,

Куштрим Рамадани, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018154